

СТАРИ ПРОМОТИВНИ ПОНУДИ ЗА ПОСТПЕЈД ТАРИФНИ МОДЕЛИ ЗА УСЛУГИ НА ФИКСНА ЛОКАЦИЈА И КОМБИНИРАНИ ПАКЕТИ УСЛУГИ

1.	Промоција- Конвергентен попуст на месечната претплата за A1 Office Vox и A1 Office Vox Plus тарифните модели достапни за правни лица	3
2.	Промоција- 50% попуст на месечната претплата за A1 Combo Vox 2+	3
3.	Промоција- Зголемена субвенција за конвергентни корисници на A1 Combo достапна за физички лица	4
4.	Промоција- Зголемена субвенција за конвергентни корисници на A1 Combo	5
5.	Промоција – Зголемени попусти за мобилни линии во A1 Combo пакети	5
6.	Промоција – Субвенција за конвергентни корисници на A1 Combo	6
7.	Промоција- Еднократен 5GB интернет пакет за Combo Vox Go	7
8.	Промоција – 50% Попуст на претплата за дополнителни интернет пакети за A1 Combo Vox Go	7
9.	Промоција - 50% попуст на месечна претплата за дополнителни ТВ пакети преку "Мојот A1"	8
10.	Промоција- Попуст на месечна претплата за оптички тарифни модели	8
11.	Промоција - Зголемени Комбо кредити за A1 Combo Neo Pro/ A1 Combo Lite Neo Pro/ A1 Combo Optic Neo Pro	9
12.	Промоција- Ноќно сурфање	10
13.	Промоција – Субвенција за конвергентни корисници	11
14.	Промоција – Office 365 први три месеци бесплатно	11
15.	Промоција - Подарок таблет за физички лица	12
16.	Промоција - 3 месеци 100% попуст на месечна претплата за онлајн нарачки	12
17.	Промоција- Подарок таблет за правни лица	13
18.	Промоција- Office 365 први 3 месеци бесплатно	13
19.	Промоција- Видеотека 24 месеци бесплатно	14
20.	Промоција- Видеотека 3 месеци бесплатно	14
21.	Новогодишна промоција за A1 Combo	15
22.	Промоција- Ikarus антивирус програма вклучен во претплата во првите 24 месеци	16
23.	Промоција- Подарок smart band	16
24.	Промоција – 300 денари попуст на тарифните пакети A1 Net Lite Neo L и A1 Combo Lite Neo L	17
25.	Промоција – 200 денари попуст на тарифните пакети Vip Net Lite Neo L и Vip Combo Lite Neo L	17

26.	Промоција – Субвенција за конвергентни корисници	18
27.	Промоција- Shared Cloud Firewall- Basic 3 месеци бесплатно	18
28.	Промоција - 3 месеци без претплата	19
29.	Промоција – 300 денари попуст + HBO Lite бесплатно први 12 месеци за Combo Lite Neo L 19	
30.	Промоција – Субвенција за конвергентни корисници	19
31.	Промоција – 500 денари попуст на месечната претплата за Combo Neo 4 во траење од 6 месеци	20
32.	Промоција- HBO Premium 12 месеци вклучено во претплатата	21
33.	Промоција- Подарок таблет.....	21
34.	Промоција – Pink и Balkan+ 1 месец бесплатно.....	22
35.	Промоција - Нарачајте онлајн Vip Комбо 4 пакет и заштедете дополнителни 2.400 денари	22
36.	Промоција HBO Premium први 3 месеци бесплатно	22
37.	Промоција – HBO пакет први 12 месеци бесплатно	23

1. Промоција- Конвергентен попуст на месечната претплата за A1 Office Vox и A1 Office Vox Plus тарифните модели достапни за правни лица

Промоцијата овозможува добивање конвергентен Combo попуст во висина од 50 денари за тарифните модели A1 Office Vox 2 и A1 Office Vox 3 и конвергентен Combo попуст во висина 236 денари за тарифните модели A1 Office Vox 2 Plus и A1 Office Vox 3 Plus, и притоа тие да се вклучени во Combo пакет со мобилни линии.

1.1 Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период од 01.12.2020 година до 30.03.2021 година.

1.2 Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите правни лица доколку направат нова активација или обнова на договор на постоечки корисници со задолжително времетраење од 24 месеци за услуги на фиксна локација (фиксен интернет, фиксна телефонија и телевизија), а притоа комбинирани во Combo пакет со мобилни линии. Тарифните модели наведени погоре, а опишани во точка 7 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот, можат да се вклучат во Combo пакет со мобилни услуги и притоа да добијат конвергентен Combo попуст.

A1 Office Vox Plus тарифи	Конвергентен A1 Combo попуст (ден.)
A1 Office Vox 2 Plus	50
A1 Office Vox 3 Plus	50
A1 Office Vox 2 Plus	236
A1 Office Vox 3 Plus	236

Промена на тарифен модел

Промоцијата за конвергентен попуст на месечната претплата за A1 Office Vox и A1 Office Vox Plus тарифните модели не следува доколку корисникот направи само промена од еден кон друг тарифен модел без обнова на договор. За корисниците кои ја имаат оваа промоција важат стандардните правила за промена на тарифен модел, со тоа што при промена на тарифен модел ќе се избрише актуелниот конвергентен Combo попуст и ќе се додели соодветниот на новиот тарифен модел.

Промоцијата може да се комбинира со останати актуелни промоции.

2. Промоција- 50% попуст на месечната претплата за A1 Combo Vox 2+

2.1 Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период од 06.10.2018 година до 30.03.2021 година.

2.2 Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите правни лица кои имаат најмалку една активна услуга за интернет на фиксна локација и претплатнички договор на тарифниот модел A1 Combo Vox 2+.

2.3 Содржина на промоцијата

Со оваа промоција претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при моментот на склучувањето на договорот на тарифниот модел A1 Combo Vox 2+, добиваат за 50% попуст на месечната претплата.

Тарифен модел	A1 Combo Box 2+
Месечна претплата (во ден.)	299 599

Претплатниците кои ќе ја активираат оваа промоција ќе можат да ја користат истата во текот на целото задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци. Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел A1 Combo Box 2+ со кој ја добил оваа промоција, промоцијата престанува да важи, а претплатникот ќе продолжи да го плаќа износот на редовната месечна претплата од ново избраниот тарифен модел, без вклучена промоција/попуст.

3. Промоција – Зголемена субвенција за конвергентни корисници на A1 Combo достапна за физички лица

Промоцијата овозможува добивање субвенција во висина од 6.000 или 7.000 денари за фиксни услуги во зависност од тарифниот модел прикажан во табелата подолу. Конвергентната субвенција може да се искористи за купување на било кој тип на УРЕД (мобилен телефон, телевизор, лаптоп, таблет итн.) од понудата на A1 Македонија

3.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период од 26.02.2021 година заклучно со 30.03.2021 година.

3.2. Услови за користење на промоцијата

За да ја добие корисникот промоцијата Зголемена субвенција за конвергентни корисници на A1 Combo треба да направи активација или обнова на договор на нови 24 месеци на некој од тарифните модели наведени во табелата подолу и тоа под услов тој тарифен модел да е врзан во конвергентен A1 Combo пакет, односно ќе го искомбинира со нов или постоечки претплатнички договор за користење на мобилни услуги. Износот на субвенција зависи од изборот на корисникот за некоја од следните тарифи:

A1 Combo тарифа	Субвенција
A1 Net M	6.000
A1 Net L	7.000
A1 Net M + TV S	6.000
A1 Net M + TV M	6.000
A1 Net M + TV L	6.000
A1 Net L + TV S	7.000
A1 Net L + TV M	7.000
A1 Net L + TV L	7.000

Конвергентната субвенцијата може да се комбинира со субвенцијата која следува и за мобилни линии, а истата може да се искористи само еднаш во промотивниот период за еден ист број (PSTN).

Корисникот може да активира целосно нов пакет или може да направи обнова, надградба (upgrade) или спојување (merge) на некои од постоечките услуги кои ги користи. Во сите случаи се склучуваат договори на нови 24 месеци и корисникот ќе ја добие истата промоција. За активација на дополнителни ТВ уреди, како и спојување на дополнителни фиксни линии во рамки на пакет **не следува** оваа промоција.

Промена на тарифен модел

Промоцијата за Субвенција за конвергентни корисници на A1 Combo не следува доколку корисникот направи само промена од еден кон друг тарифен модел без обнова на договор. За корисниците кои ја имаат оваа промоција важат стандардните правила за промена на тарифен модел. Промоцијата конвергентна субвенција може да се комбинира со останатите актуелни промоции.

4. Промоција – Зголемена субвенција за конвергентни корисници на A1 Combo

Промоцијата овозможува добивање субвенција во висина од 6.000 или 7.000 денари за фиксни услуги во зависност од тарифниот модел прикажан во табелата подолу. Конвергентната субвенција може да се искористи за купување на било кој тип на УРЕД (мобилен телефон, телевизор, лаптоп, таблет итн.) од понудата на A1 Македонија

4.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период од 27.11.2020 година заклучно со 25.01.2021.

4.2. Услови за користење на промоцијата

За да ја добие корисникот промоцијата Зголемена субвенција за конвергентни корисници на A1 Combo треба да направи активација или обнова на договор на нови 24 месеци на некој од тарифните модели наведени во табелата подолу и тоа под услов тој тарифен модел да е врзан во конвергентен A1 Combo пакет, односно ќе го искомбинира со нов или постоечки претплатнички договор за користење на мобилни услуги. Износот на субвенција зависи од изборот на корисникот за некоја од следните тарифи:

A1 Combo тарифа	Субвенција
A1 Net M	6.000
A1 Net L	7.000
A1 Net M + TV S	6.000
A1 Net M + TV M	6.000
A1 Net M + TV L	6.000
A1 Net L + TV S	7.000
A1 Net L + TV M	7.000
A1 Net L + TV L	7.000

Конвергентната субвенцијата може да се комбинира со субвенцијата која следува и за мобилни линии, а истата може да се искористи само еднаш во промотивниот период за еден ист број (PSTN).

Корисникот може да активира целосно нов пакет или може да направи обнова, надградба (upgrade) или спојување (merge) на некои од постоечките услуги кои ги користи. Во сите случаи се склучуваат договори на нови 24 месеци и корисникот ќе ја добие истата промоција. За активација на дополнителни ТВ уреди, како и спојување на дополнителни фиксни линии во рамки на пакет **не следува** оваа промоција.

Промена на тарифен модел

Промоцијата за Субвенција за конвергентни корисници на A1 Combo не следува доколку корисникот направи само промена од еден кон друг тарифен модел без обнова на договор. За корисниците кои ја имаат оваа промоција важат стандардните правила за промена на тарифен модел.

Промоцијата конвергентна субвенција може да се комбинира со останатите актуелни промоции.

5. Промоција – Зголемени попусти за мобилни линии во A1 Combo пакети

Промоцијата овозможува добивање на дополнителен попуст на мобилните линии во зависност од тарифниот модел и при тоа тие да се вклучени во еден од новите конвергентни A1 Combo пакети: A1 NET S + TV S/M/L; A1 NET M + TV S/M/L; A1 NET L + TV S/M/L

5.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период од 26.08.2020 година заклучно со 02.11.2020.

5.2. Услови за користење на промоцијата

За корисник да ја добие оваа промоција треба да направи активација или обнова на договор на нови 24 месеци на некоја од тарифните модели наведени во табелата подолу и тоа под услов тој тарифен модел да е вклучен во A1 Combo пакет:

A1 Мобилни тарифи	Дополнителен A1 Combo попуст (ден.)
A1 Neo M	50
A1 Neo M+	100
A1 Neo L	200
A1 Neo XL	300
A1 Neon	50
A1 Neon+	100

Промена на тарифен модел

Промоцијата за зголемени A1 Combo попусти во мобилна исто така не следува доколку корисникот направи само промена од еден кон друг тарифен модел без обнова на договор. За корисниците кои ја имаат оваа промоција важат стандардните правила за промена на тарифен модел, со тоа што при промена на тарифен модел ќе се избрише и регуларниот и дополнителниот A1 Combo попуст и ќе се доделат соодветните два на новиот тарифен модел.

6. Промоција – Субвенција за конвергентни корисници на A1 Combo

Промоцијата овозможува добивање субвенција во висина од 4.000 или 5.000 денари за фиксни услуги во зависност од тарифниот модел прикажан во табелата подолу. Конвергентната субвенција може да се искористи за купување на било кој тип на УРЕД (мобилен телефон, телевизор, лаптоп, таблет итн.) од понудата на A1 Македонија

6.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период од 26.08.2020 година заклучно со 02.11.2020.

6.2. Услови за користење на промоцијата

За да ја добие корисникот промоцијата Субвенција за конвергентни корисници на A1 Combo треба да направи активација или обнова на договор на нови 24 месеци на некој од тарифните модели наведени во табелата подолу и тоа под услов тој тарифен модел да е врзан во конвергентен A1 Combo пакет, односно ќе го искомбинира со нов или постоечки претплатнички договор за користење на мобилни услуги. Износот на субвенција зависи од изборот на корисникот за некоја од следните тарифи:

A1 Combo тарифа	Субвенција
A1 Net M	4.000
A1 Net L	5.000
A1 Net M + TV S	4.000
A1 Net M + TV M	4.000
A1 Net M + TV L	4.000
A1 Net L + TV S	5.000
A1 Net L + TV M	5.000
A1 Net L + TV L	5.000

Конвергентната субвенцијата може да се комбинира со субвенцијата која следува и за мобилни линии, а истата може да се искористи само еднаш во промотивниот период за еден ист број (PSTN).

Корисникот може да активира целосно нов пакет или може да направи обнова, надградба (upgrade) или спојување (merge) на некои од постоечките услуги кои ги користи. Во сите случаи се склучуваат договори на нови 24 месеци и корисникот ќе ја добие истата промоција. За активација на дополнителни ТВ уреди, како и спојување на дополнителни фиксни линии во рамки на пакет **не следува** оваа промоција.

Промена на тарифен модел

Промоцијата за Субвенција за конвергентни корисници на A1 Combo не следува доколку корисникот направи само промена од еден кон друг тарифен модел без обнова на договор. За корисниците кои ја имаат оваа промоција важат стандардните правила за промена на тарифен модел.

Промоцијата конвергентна субвенција може да се комбинира со останатите актуелни промоции.

7. Промоција – Еднократен 5GB интернет пакет за Combo Vox Go

7.1. Важност на промоцијата

Оваа промоција е достапна во промотивен ограничен временски период почнувајќи од 23.05.2019 година заклучно со 30.09.2020.

7.2. Услови за користење на промоцијата

Оваа промоција е достапна за физички и правни лица кои во промотивниот период склучиле претплатнички договор на 24 месеци за некој од следните тарифни модели: A1 Combo Vox Go 2 или A1 Combo Vox Go 3, кои се опишани во Ценовникот на www.A1.mk во делот - Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги

7.3. Содржина на промоцијата

Промоцијата овозможува користење на еднократен бесплатен интернет пакет од 5GB кој е активен во период од 30 дена од денот на активација на услугата A1 Combo Vox Go.

По истек на важноста на овој промотивен пакет, тој автоматски се деактивира и не се обновува. Доколку Корисникот сака да продолжи да користи интернет услуга потребно е да активира еден од дополнителните интернет пакети достапни за A1 Combo Vox Go тарифните модели.

8. Промоција – 50% Попуст на претплата за дополнителни интернет пакети за A1 Combo Vox Go

Промоцијата – 50% попуст на дополнителните Интернет пакети за A1 Combo Vox Go тарифни модели овозможува добивање на 50% попуст на месечната претплата само доколку се активира по втор пат истиот пакет што моментално го има како активен корисникот.

Промотивни Интернет пакети	Дневен 2 со 50% попуст	Викенд 2 со 50% попуст	Неделен 2 со 50% попуст	Месечен 2 со 50% попуст
Регуларна месечна претплата (ден.)	99	199	299	799
Промотивна месечна претплата (ден.)	49	99	149	399
Време на важност на пакетот ¹⁾	24 часа од моментот на активација	3 дена од моментот на активација	7 дена од моментот на активација	30 дена од моментот на активација
Вклучен интернет сообраќај	5GB	20GB	50GB	100GB
Брзина на интернет ²⁾	20/1 Mbps	20/1 Mbps	20/1 Mbps	20/1 Mbps

¹⁾ По истекот на времето на важност, пакетите автоматски се деактивираат

²⁾ По искористување на вклучениот интернет сообраќај пакетот автоматски се деактивира

8.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 24.06.2020 година и истата ќе важи ограничен временски период заклучно со 30.09.2020.

Промотивните пакети се достапни за активација преку сите канали.

8.2. Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите корисници на тарифните модели A1 Combo Vox Go 2 и A1 Combo Vox Go 3 кои за време на промоцијата имаат активен или ќе активираат барем еден од регуларните пакети опишани во точка 1.9.1 од делот Дополнителни услуги и пакети за фиксни и комбинирани пакети од ценовникот.

Се додека првиот пакет е активен корисниците ќе имаат можност да активираат еднократно пакет од ист вид со 50% попуст.

Корисник истовремено може да активира само еден промотивен пакет од ист вид или доколку има комбинација на повеќе активни регуларни пакети од различен вид ќе може да ја добие еднократно промоцијата за секој од нив.

Промоцијата не важи за веќе активирани пакети пред почетокот на промоцијата.

9. Промоција - 50% попуст на месечна претплата за дополнителни ТВ пакети преку "Мојот A1"

Промоцијата – 50% Попуст на месечна претплата за дополнителни ТВ пакети овозможува добивање на 50% попуст на претплатата за активација само преку мојот A1 на следните ТВ пакети наведени во табелата :

Име на пакетот	Редовна месечна претплата (ден.)	Промотивна месечна претплата со 50% попуст (ден.)
HBO	249	125
Digitalb Family пакет	299	149
Balkan 8+	99	49
Pink	99	49
HBO Lite	249	125
Digitalb Lite	99	49
Pink Lite	49	25

9.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна само преку Мојот A1 (апликација или на веб страната на Операторот) во промотивниот период кој ќе започне на 15.04.2020 година и истата ќе важи ограничен временски период заклучно со 25.08.2020

Оваа промоција важи за сите корисници кои користат ТВ услуга или пакет кој содржи ТВ услуга.

9.2. Услови за користење на промоцијата

Активација на дополнителните ТВ пакети може да се направи единствено од страна на корисникот и исклучиво преку Мојот A1 (апликација или на веб страната на Операторот).

По направениот избор и активација на дополнителните ТВ пакети, истите остануваат активни се додека корисникот не ги деактивира по негово барање или направи промена на веќе постоечкиот тарифен модел што го користи.

10. Промоција- Попуст на месечна претплата за оптички тарифни модели

Промоцијата – Попуст на месечна претплата за оптички тарифни модели овозможува добивање на попуст на претплатата за следните тарифни модели:

100 мкд попуст за A1 Combo Optic Neo 3 XS, A1 Combo Optic Neo 4 XS, A1 Combo Optic Neo 3 S и A1 Combo Optic Neo 4 S;

200 мкд попуст за A1 Combo Optic Neo 3 M, A1 Combo Optic Neo 4 M, A1 Combo Optic Neo 3 L и A1 Combo Optic Neo 4 L.

10.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 11.03.2020 година и истата ќе важи ограничен временски период заклучно со 25.08.2020

10.2. Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица доколку направат нова активација или обнова на договор на постоечки корисници со задолжително времетраење од 24 месеци за услуги на фиксна локација (фиксен интернет, фиксна телефонија и телевизија) на тарифните модели наведени погоре, а опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Промоцијата не важи за нови активации и обнова на договори за услуги на фиксна локација (фиксен интернет, фиксна телефонија и телевизија) на преостанатите тарифните модели од актуелното тарифно портфолио кои не се наведени погоре како и за стари тарифни модели кои не се дел од актуелното тарифно портфолио.

11. Промоција - Зголемени Комбо кредити за A1 Combo Neo Pro/ A1 Combo Lite Neo Pro/ A1 Combo Optic Neo Pro

Промоцијата – Зголемени Комбо кредити за A1 Combo Neo Pro / A1 Combo Lite Neo Pro / A1 Combo Optic Neo Pro овозможува намалена збирна месечна претплата за корисниците кои ќе внесат некоја од постоечките пакети за фиксна телефонија и интернет A1 Net Neo/ A1 Net Lite Neo/ A1 Net Optic Neo во пакет со минимум една мобилна линија.

11.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 03.09.2019 година и истата ќе важи ограничен временски период заклучно со 25.08.2020

11.2. Услови за користење на промоцијата

Оваа промоција е достапна само за правни лица – бизнис корисници кои во промотивниот период направиле обнова или склучиле нов претплатнички договор на 24 месеци на тарифните модели: A1 Combo Neo Pro S/M, A1 Combo Lite Neo Pro S/M/L и A1 Combo Optic Neo S/M, опишани во точка 6 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Износот на попуст кој Корисникот го добива при користење на оваа промоција се прикажани во табелата:

A1 Combo Neo Pro	A1 Net Neo M/ A1 Net Lite Neo M	A1 Net Lite Neo L	A1 Net Optic Neo S
Месечна претплата на тарифни модели за фиксна телефонија и интернет (ден.)	899	1299	1199
Кредит за кој се намалува месечната претплата доколку корисникот ја вклучи оваа тарифа во A1 Combo Neo Pro пакет/ A1 Combo Optic Neo Pro / A1 Combo Lite Neo Pro (ден.)	-150	-250	-150
Месечна претплата со попуст за користење	899 749	1299 1049	1199 1049

пакет A1 Combo Neo Pro пакет/ A1 Combo Optic Neo Pro / A1 Combo Lite Neo Pro (ден.)			
---	--	--	--

Периодот на користење на промоцијата започнува од денот на активација/обнова на претплатничкиот договор и трае во наредни 24 месеци. Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши одвојување на мобилните линии од пакетот за фиксна телефонија и интернет, промоцијата престанува да важи, а претплатникот ќе продолжи да го плаќа износот на редовната месечна претплата без вклучена промоција/попуст.

12. Промоција- Ноќно сурфање

12.1. Важност на промоцијата

Оваа промоција е достапна во промотивен ограничен временски период почнувајќи од 23.05.2019 година заклучно со 25.08.2020

12.2. Услови за користење на промоцијата

Оваа промоција е достапна за физички и правни лица кои во промотивниот период склучиле нов или обновиле претплатнички договор на 24 месеци за некој од следните тарифни модели: A1 Combo Vox 2+, A1 Combo Vox 3 или A1 Combo Vox 4, кои се опишани во Ценовникот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги. Промоцијата не важи за Combo Vox Go тарифните модели.

12.3. Содржина на промоцијата

За нови корисници:

Промоцијата “Ноќно сурфање” овозможува бесплатен неограничен интернет за услуга на фиксна локација за нови корисници на определени тарифни модели секоја вечер во период од 00:00 до 06:00 часот, без да се троши интернетот вклучен во тарифата или од дополнителните пакети кои се активирани од страна на корисникот. Со активирање на промоцијата Ноќно Сурфање во рамки на промотивниот период, секој нов корисник добива и дополнителен интернет сообраќај од 50 GB во рамки на претплатата за избраната тарифа.

За постоечки корисници:

Сите постоечки корисници на A1 Combo Vox тарифните модели што го користат месечниот дополнителен интернет пакет “50 GB дополнителни” по цена од 299 мкд, ќе ја добијат бесплатно промоцијата “Ноќно сурфање” за неограничен интернет на фиксна локација во период од 00:00 до 06:00 часот се додека е активен овој дополнителен пакет.

12.4. Правила на промоцијата:

Во периодот 00:00 до 06:00 часот, во рамки на промоцијата Ноќно сурфање, корисникот користи интернет без намалување на брзината и без трошење на интернет сообраќајот кој е вклучен во месечната претплата на тарифата или активните дополнителните пакети.

Во периодот од 06:00 часот до 00:00 часот, корисникот користи интернет од количината на интернет сообраќајот кој е вклучена во месечната претплата на тарифата или активните дополнителните пакети.

По искористување на интернет сообраќајот вклучен во месечната претплата, корисникот може да продолжи да користи интернет сообраќај, но со намалена брзина од 756 Kbps.

Оваа промоција во која е овозможено неограничено бесплатно користење се смета за Повластена Услуга и за истата важат Посебните услови за користење кои се прилог 5 на Општите услови за користење објавени на www.A1.mk.

13. Промоција – Субвенција за конвергентни корисници

Оваа промоција овозможува претплатниците кои ќе ги исполнат условите наведени подолу покрај субвенцијата за мобилни услуги ќе добијат дополнителна субвенција за фиксни услуги која ќе можат да ја искористат за набавка на терминална опрема во А1. Износот на субвенција зависи од тарифниот модел на корисникот како што е наведено во табелата:

Тарифен модел	Субвенција (мкд, со вклучен ддв)
A1 Combo Neo 3 M	3.000
A1 Combo Neo 3 L	4.000
A1 Combo Optic Neo 3M	3.000
A1 Combo Optic Neo 3L	4.000
A1 Net Neo M	3.000
A1 Net Optic Neo M	3.000

5.1 Важност на промоцијата

Промоцијата Субвенција за конвергентни корисници започнува да важи од 30.06.2020 и е со ограничено времетраење заклучно со 25.08.2020

5.2 Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои кумулативно:

ќе направат активација или обнова на претплатнички договор на 24 месеци на некој од наведените тарифни модели: A1 Combo Neo 3M, A1 Combo Neo 3L, A1 Combo Optic Neo 3M, A1 Combo Optic Neo 3L, A1 Net Neo M или A1 Net Optic Neo M

истиот ќе го искомбинираат со нов или постоечки претплатнички договор за користење на мобилни услуги во некој од следните пакети на тарифни модели: A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo 4L, A1 Combo Optic Neo 4M, A1 Combo Optic Neo 4L, A1 Combo Neo Pro M или A1 Combo Optic Neo Pro M.

5.3 Правила за промена на тарифен модел за корисниците на оваа промоција

Претплатникот во било кое време од важноста на договорната обврска може да го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, односно кон тарифните модели A1 Combo Neo 4L или A1 Combo Optic Neo 4L;

Промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата не е можна.

14. Промоција – Office 365 први три месеци бесплатно

14.1. Важност на промоцијата

Оваа промоција е достапна во промотивен ограничен временски период почнувајќи од 30.06.2020 година заклучно со 25.08.2020

14.2. Услови за користење на промоцијата

Оваа промоција е достапна само за правни лица кои во промотивниот период склучиле нов или обновен претплатнички договор за деловни корисници на 24 месеци на некој од следните тарифни модели од комерцијалното портфолио: A1 Combo Neo 3 M, A1 Combo Neo 3 L, A1 Combo Optic Neo 3M, A1 Combo Optic Neo 3L, A1 Net Neo M, A1 Net Optic Neo M и истиот ќе го искомбинираат со нов или постоечки претплатнички договор за користење на мобилни услуги во некој од следните пакети на тарифни модели: A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo 4L, A1 Combo Optic Neo 4M, A1 Combo Optic Neo 4L, A1 Combo Neo Pro M или A1 Combo Optic Neo Pro M.

14.3. Содржина на промоцијата

Корисникот со оваа промоција добива право на користење на една лиценца од Office и Microsoft 365 програма 3 месеци бесплатно, како и пристап до ОДИН платформата каде може да активира и други дополнителни ИКТ услуги по цени објавени на самата платформа. По завршување на периодот од 3 месеци, услугата Microsoft 365 Business пакет ќе продолжи да се наплаќа по редовна цена.

15. Промоција - Подарок таблет за физички лица

Промоцијата – Подарок таблет овозможува добивање на бесплатен уред **Alcatel Tablet 1T 7" 3G**. При исцрпување на количините, Операторот го задржува правото за промена на моделот на таблет-подарок.

15.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период од 20.02.2020 до 29.06.2020.

15.2. Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна само за физички лица и тоа за нова активација или обнова на договор на постоечки корисници со задолжително времетраење од 24 месеци за услуги на фиксна локација (фиксен интернет, фиксна телефонија и телевизија) на следните тарифни модели: A1 Combo Optic Neo 3M и 4M, како и A1 Combo Optic Neo 3L и 4L, опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Промоцијата не важи за нови активации и обнова на договори за услуги на фиксна локација (фиксен интернет или фиксна телефонија, интернет и телевизија) на преостанатите тарифните модели од актуелното тарифно портфолио кои не се наведени погоре како и за стари тарифни модели кои не се дел од актуелното тарифно портфолио.

16. Промоција - 3 месеци 100% попуст на месечна претплата за онлајн нарачки

Промоцијата овозможува користење на услуги на фиксна локација и комбинирани пакети услуги во одредени тарифни модели без плаќање на месечна претплата во времетраење од 3 месеци.

Периодот во кој услугите се користат без месечна претплата започнува од денот на склучување на нов или обновен претплатнички договор и се однесува на првите 3 месечни претплати.

По истек на промоцијата, корисникот почнува да ја плаќа редовната месечна претплата согласно избраниот тарифен модел за кој корисникот склучил договор.

16.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 04.05.2020 година и истата ќе важи заклучно 05.06.2020 година.

16.2. Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои ќе направат онлајн нарачка преку A1 Live Shop или преку www.A1.mk и ќе склучат нов или обновен претплатнички договор со минимално времетраење на договорна обврска од 24 месеци.

Промоцијата важи за услуги на фиксна локација (фиксен интернет, фиксна телефонија и телевизија) кои ќе се користат во следните тарифни модели:

Тарифни модели*
A1 Combo Neo 3S, 3M и 3L
A1 Net Neo S и M
A1 Net Lite Neo S, M и L

A1 Combo Lite Neo 3S, 3M и 3L
A1 Combo Box 2+ и Box 3
A1 Combo Neo Optic 3S, 3M и 3L
A1 Net Neo Optic S и Optic M
Office Box 2 и Box 3

*Повеќе детали за наведените тарифни модели може да се најдат во Ценовникот на A1 Македонија во делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги.

Промоцијата не важи за тарифни модели кои не се наведени во табелата.

16.3. Правила за промена на тарифен модел за корисниците на оваа промоција

Доколку корисникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- доколку корисникот сака да направи промена кон друг тарифен моден, за времетраење на активна промоција од 3 месеци без претплата, истата се губи;
- доколку се прави пренос на сопственост кон нов корисник, промоцијата се губи.

17. Промоција – Подарок таблет за правни лица

Промоцијата – Подарок таблет овозможува добивање на бесплатен уред **Alcatel Tablet 3T 8" LTE**. При исцрпување на количините, Операторот го задржува правото за промена на моделот на таблет-подарок.

17.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој започнува на 20.02.2020 година и истата важи заклучно со 30.04.2020 година.

17.2. Услови за користење на промоцијата

Оваа промоција е достапна за сите правни лица кои користат некој од тарифните модели A1 Net Neo M, A1 Combo Neo Pro M, A1 Combo Neo 3M, A1 Combo Neo 3L, A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo 4L, A1 Net Neo Lite M, A1 Net Neo Lite L, A1 Combo Lite Neo Pro M, A1 Combo Lite Neo Pro L, A1 Combo Lite Neo 3M, A1 Combo Lite Neo 3L, A1 Combo Lite Neo 4M, A1 Combo Lite Neo 4L, A1 Combo Optic Neo 3L, A1 Combo Optic Neo 3M, A1 Net Optic Neo M, A1 Combo Optic Neo 4M, A1 Combo Optic Neo 4M, опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Промоцијата е достапна само за нови активации или обнова на договор на постоечки корисници со задолжително времетраење од 24 месеци за услуги на фиксна локација (фиксен интернет или фиксна телефонија, интернет и телевизија) кои се дел од A1 Net Neo M, A1 Combo Neo Pro M, A1 Combo Neo 3M, A1 Combo Neo 3L, A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo 4L, A1 Net Neo Lite M, A1 Net Neo Lite L, A1 Combo Lite Neo Pro M, A1 Combo Lite Neo Pro L, A1 Combo Lite Neo 3M, A1 Combo Lite Neo 3L, A1 Combo Lite Neo 4M, A1 Combo Lite Neo 4L, A1 Combo Optic Neo 3L, A1 Combo Optic Neo 3M, A1 Net Optic Neo M, A1 Combo Optic Neo 4M, A1 Combo Optic Neo 4M тарифните модели.

Промоцијата не важи за нови активации и обнова на тарифните модели A1 Combo Box 2/2+/3, A1 Combo Box Go 2/3, A1 TV S/M, A1 TV Lite S/M и A1 Fix услуги, A1 Combo Neo 3/4 S, A1 Combo Lite Neo 3/4 S, A1 Net Neo S, A1 Net Neo Lite S, A1 Combo Neo Pro S, A1 Combo Lite Neo Pro S како и стари тарифни модели кои не се дел од актуелното тарифно портфолио.

18. Промоција – Office 365 први 3 месеци бесплатно

18.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој започнува на 20.02.2020 година и истата важи заклучно со 30.04.2020 година.

18.2. Услови за користење на промоцијата

Оваа промоција е достапна само за правни лица кои во промотивниот период склучиле нов или обновен претплатнички договор за деловни корисници на 24 месеци на некој од следните тарифни модели од комерцијалното портфолио: A1 Net Neo M, A1 Combo Neo Pro M, A1 Combo Neo 3M, A1 Combo Neo 3L, A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo 4L, A1 Net Neo Lite M, A1 Net Neo Lite L, A1 Combo Lite Neo Pro M, A1 Combo Lite Neo Pro L, A1 Combo Lite Neo 3M, A1 Combo Lite Neo 3L, A1 Combo Lite Neo 4M, A1 Combo Lite Neo 4L, A1 Combo Optic Neo 3L, A1 Combo Optic Neo 3M, A1 Net Optic Neo M, A1 Combo Optic Neo 4M, A1 Combo Optic Neo 4M, опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Промоцијата не важи за нови активации на тарифните модели A1 Combo Box 2/2+/3, A1 Combo Box Go 2/3, A1 TV S/M, A1 TV Lite S/M и A1 Fix услуги, A1 Combo Neo 3/4 S, A1 Combo Lite Neo 3/4 S, A1 Net Neo S, A1 Net Neo Lite S, A1 Combo Neo Pro S, A1 Combo Lite Neo Pro S како и стари тарифни модели кои не се дел од актуелното тарифно портфолио.

18.3. Содржина на промоцијата

Корисникот со оваа промоција добива право на користење на една лиценца од Office 365 програма и пристап до ОДИН платформата каде може да активира и други дополнителни ИКТ услуги по цени објавени на самата платформа. По завршување на периодот од 3 месеци, услугата Office 365 Business програма ќе продолжи да се наплаќа по редовна цена.

19. Промоција – Видеотека 24 месеци бесплатно

19.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој започнува на 27.03.2018 година и истата важи заклучно со 29.04.2020 година.

19.2. Услови за користење на промоцијата

Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период активирале Интерактивна Телевизија на еден од тарифните пакети A1 Combo Neo 3 L или A1 Combo Neo 4 L.

Условите за активирање на услугата Интерактивна Телевизија се наведени во точка 2 од делот Актуелна понуда за постпејд тарифни модели за услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

19.3. Содржина на промоцијата

Дополнителната услуга Видеотека на Корисникот му овозможува пристап до филмови, ТВ серии и други телевизиски содржини кои се дел од Видеотеката.

Периодот на промотивно бесплатно користење на услугата *Видеотека* трае 24 месеци и истиот започнува од денот на активација на услугата Интерактивна Телевизија. Доколку Корисникот сака да продолжи ја да користи услугата Видеотека по истек на промотивните бесплатни 24 месеци доколку одново ја активира, за надомест од 249 ден/месечно.

20. Промоција – Видеотека 3 месеци бесплатно

20.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој е започнат на 27.03.2018 година и истата важи заклучно со 29.04.2020 година.

20.2. Услови за користење на промоцијата

Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период активирале Интерактивна Телевизија на некој од тарифните пакети A1 Combo Neo 3 S или M и A1 Combo Neo 4S или A1 Combo Neo 4M.

Условите за активирање на услугата Интерактивна Телевизија се наведени во точка 2 од делот Актуелна понуда за постпејд тарифни модели за услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

20.3. Содржина на промоцијата

Дополнителната услуга Видеотека на Корисникот му овозможува пристап до филмови, ТВ серии и други телевизиски содржини кои се дел од Видеотеката.

Периодот на промотивно бесплатно користење на услугата *Видеотека* трае 3 месеци и истиот започнува од денот на активација на услугата Интерактивна Телевизија. Доколку Корисникот сака да продолжи ја да користи услугата Видеотека по истек на промотивните бесплатни 3 месеци доколку одново ја активира, за надомест од 249 ден/месечно.

21. Новогодишна промоција за A1 Combo

Оваа новогодишна промоција се состои од повеќе поединечни промоции применливи за одредени тарифни модели и тоа: Зголемен конвергентен бонус, Без обврзувачки договор и Бесплатен ТВ пакет преку апликацијата Мојот А1.

21.1. Важност на промоциите

Промоциите се достапни во промотивниот период кој ќе започне на 26.11.2019 година и ќе важат заклучно со 03.02.2020.

21.2. Услови за користење на промоцијата

Промоциите се достапни со склучување на нов претплатнички договор или обнова на постоечки претплатнички договор.

За да може корисникот да искористи одредена промоција треба да избере некој од тарифните модели за обезбедување на услуги на фиксна локација наведени подолу во точка 1.3, за кој одредената промоција е применлива.

21.3. Содржина на промоциите

Зголемен конвергентен попуст

Со оваа промоција корисникот се здобива со право да користи зголемен конвергентен попуст на месечна претплата, во зависност од избраниот тарифен модел како што е наведено подолу:

- +48 денари за: A1 Combo Neo Lite 4S, A1 Combo Neo Lite 4M, A1 Combo Neo Pro S, A1 Combo Neo Pro Lite S и A1 Combo Neo Pro Optic S;
- +99 денари за: A1 Combo Neo 4S, A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo Optic 4S, A1 Combo Neo Optic 4M, A1 Combo Neo Pro M, A1 Combo Neo Pro Lite M, A1 Combo Neo Pro Lite L и A1 Combo Neo Pro Optic M;
- +199 денари за: A1 Combo Neo 4L, A1 Combo Neo Lite 4L и A1 Combo Neo Optic 4L.

При промена на тарифен модел во тек на промотивен период, промоцијата за тој тарифен модел се губи, а се добива нов износ на конвергентен попуст согласно новоизбраниот тарифен модел на корисникот, доколку тој тарифен модел е наведен тука.

При промена на тарифен модел по завршување на промотивен период правото на оваа промоција се губи односно корисникот го губи правото на користење зголемен конвергентен попуст на месечна претплата во целост.

Без обврзувачки договор

Оваа промоција овозможува склучување на претплатнички договор без задолжително времетраење на договорна обврска при склучување на нов или обнова на постоечки претплатнички договор.

Оваа промоција важи при избор на еден од следните тарифни модели:

A1 Combo Neo Lite 4S, A1 Combo Neo Lite 4M, A1 Combo Neo Pro S, A1 Combo Neo Pro Lite S, A1 Combo Neo Pro Optic S, A1 Combo Neo 4S, A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo Optic 4S, A1 Combo Neo Optic 4M, A1 Combo Neo Pro M, A1 Combo Neo Pro Lite M, A1 Combo Neo Pro Lite L, A1 Combo Neo Pro Optic M, A1 Combo Neo 4L, A1 Combo Neo Lite 4L или A1 Combo Neo Optic 4L.

При промена на тарифен модел, промоцијата не се губи, освен доколку корисникот не одбере нов тарифен модел кој може да се користи само со задолжително времетраење на договорна обврска.

Бесплатен ТВ пакет преку апликацијата Мојот А1

Оваа промоција овозможува, во зависност од тарифниот модел и дополнителните пакети кои корисникот ги има во моментот на активација, да може да одбере еден од следните дополнителни ТВ пакети кој ќе го користи бесплатно: DIGITALB FAMILY, PINK, HBO, DIGITALB LITE, PINK LITE или HBO LITE.

Користењето на овој дополнителен ТВ пакет може да се активира единствено од страна на корисникот преку апликацијата Мојот А1.

По избирање на дополнителниот ТВ пакет, истиот останува активен 3 месеци, по што автоматски се деактивира.

Оваа промоција важи при избор на еден од следните тарифни модели:

A1 Combo Neo Lite 4S, A1 Combo Neo Lite 4M, A1 Combo Neo Pro S, A1 Combo Neo Pro Lite S, A1 Combo Neo Pro Optic S, A1 Combo Neo 4S, A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo Optic 4S, A1 Combo Neo Optic 4M, A1 Combo Neo Pro M, A1 Combo Neo Pro Lite M, A1 Combo Neo Pro Lite L, A1 Combo Neo Pro Optic M, A1 Combo Neo 4L, A1 Combo Neo Lite 4L, A1 Combo Neo Optic 4L или A1 Combo Box 4.

22. Промоција- Ikarus антивирус програма вклучен во претплата во првите 24 месеци

Промоцијата овозможува бесплатно користење на Ikarus антивирус програма вклучена во претплата во првите 24 месеци за тарифни модели кои вклучуваат интернет услуга на фиксна локација.

22.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 03.09.2019 година и истата ќе важи заклучно со 03.02.2020.

22.2. Услови за користење на промоцијата

Оваа промоција е достапна само за правни лица – бизнис корисници кои во промотивниот период склучиле нов или обновен претплатнички договор за деловни корисници на 24 месеци на некој од следните тарифни модели од комерцијалното портфолио: A1 Combo Neo 3&4 S/M/L, A1 Combo Lite Neo 3&4 S/M/L, A1 Combo Optic Neo 3&4 S/M/L, A1 Combo Neo Pro S/M, A1 Combo Lite Neo Pro S/M/L и A1 Combo Optic Neo Pro S/M опишани во точка 6 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Промоцијата не важи за нови активации на тарифните модели A1 Combo Box 2/2+/3, A1 TV S/M, A1 TV Lite S/M I A1 Fix услуги.

22.3. Содржина на промоцијата

Корисникот со оваа промоција добива право на користење на една лиценца од Ikarus антивирус програма и пристап до ОДИН платформата каде може да активира и други дополнителни ИКТ услуги по цени објавени на самата платформа.

По завршување на периодот од 24 месеци, услугата Ikarus антивирус програма ќе биде деактивирана, и доколку корисникот сака да продолжи да ја користи ќе може да ја активира преку ОДИН платформата по цена објавена на самата платформа.

23. Промоција- Подарок smart band

Промоцијата – Подарок паметен часовник - smart band овозможува добивање на бесплатен уред Mi Band 3.

23.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 03.09.2019 година и истата ќе важи ограничен временски период и ќе трае додека има уреди на залиха, а најкасно до 26.11.2019.

23.2. Услови за користење на промоцијата

Оваа промоција е достапна за сите физички и правни лица кои користат некој од тарифните модели A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo 4L, A1 Combo Optic Neo 4M, A1 Combo Optic Neo 4L, A1 Combo Lite Neo 4M и A1 Combo Lite Neo 4L, опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Промоцијата е достапна само за нови активации или обнова на договор на постоечки корисници со задолжително времетраење од 24 месеци за пакетот за услуги на фиксна локација (фиксна телефонија, интернет и телевизија) кои се дел од A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo 4L, A1 Combo Optic Neo 4M, A1 Combo Optic Neo 4L, A1 Combo Lite Neo 4M и A1 Combo Lite Neo 4L пакетите.

24. Промоција – 300 денари попуст на тарифните пакети A1 Net Lite Neo L и A1 Combo Lite Neo L

24.1. Важност на промоцијата

Промоцијата 300 денари попуст е со важност од 03.09.2019 година и истата ќе трае ограничено време т.е заклучно со 31.10.2019.

24.2. Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои во промотивниот период ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор со задолжително времетраење од 24 месеци на некој од наведените тарифни модели A1 Net Lite Neo L; A1 Combo Lite Neo 3 L или A1 Combo Lite Neo 4 L.

Промоцијата е достапна само на локации каде што постои техничка можност за оптичка мрежна покриеност.

24.3. Содржина на промоцијата

Со оваа промоција корисниците имаат можност да добијат 300 денари попуст на месечната претплата за цело времетраење на договорот склучен за соодветниот тарифен модел A1 Net Lite Neo L, A1 Combo Lite Neo 3 L или A1 Combo Lite Neo 4 L.

25. Промоција – 200 денари попуст на тарифните пакети Vip Net Lite Neo L и Vip Combo Lite Neo L

25.1. Важност на промоцијата

Промоцијата 200 денари попуст е со важност од 05.07.2019 година и истата ќе трае заклучно со 02.09.2019.

25.2. Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои во промотивниот период ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор со задолжително времетраење од 24 месеци на некој од наведените тарифни модели Vip Net Lite Neo L; Vip Combo Lite Neo 3 L или Vip Combo Lite Neo 4 L.

Промоцијата е достапна само на локации каде што постои техничка можност за оптичка мрежна покриеност.

25.3. Содржина на промоцијата

Со оваа промоција корисниците имаат можност да добијат 200 денари попуст на месечната претплата за цело времетраење на договорот склучен за соодветниот тарифен модел Vip Net Lite Neo L, Vip Combo Lite Neo 3 L или Vip Combo Lite Neo 4 L.

26. Промоција – Субвенција за конвергентни корисници

26.1. Важност на промоцијата

Промоцијата Субвенција за конвергентни корисници за Combo Neo 4 започнува да важи од 05.07.2019 и е со ограничено времетраење.

26.2. Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои кумулативно:

- ќе направат активација или обнова на претплатнички договор на 24 месеци на некој од наведените тарифни модели: Vip Combo Neo 3M, Vip Combo Neo 3L, Vip Combo Lite Neo 3M и Vip Combo Lite Neo 3L, Vip Net Neo M, Vip Net Lite Neo M или Vip Net Lite Neo L
- истиот ќе го искombинираат со нов или постоечки претплатнички договор за користење на мобилни услуги во некој од следните пакети на тарифни модели: Vip Combo Neo 4M, Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L, Vip Combo Neo Pro M, Vip Combo Lite Neo Pro M или Vip Combo Lite Neo Pro L.

26.3. Содржина и траење на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре ќе им биде доделена субвенција во износ од 2.000 денари со вклучен ДДВ, кои претплатниците ќе можат да ги искористат за набавка на терминална опрема во оне.Вип. Сите услови за тарифите со кои е достапна оваа промоција остануваат непроменети и истите се опишани во точка 4 и точка 7 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот и може да ги погледнете www.A1.mk

26.4. Правила за промена на тарифен модел за корисниците на оваа промоција

Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

Претплатникот во било кое време од важноста на договорната обврска може да го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамки на тарифните модели Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4L и Vip Combo Lite Neo Pro L, при што промоцијата ќе остане во важност.

Промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата не е можна.

27. Промоција- Shared Cloud Firewall- Basic 3 месеци бесплатно

Промоцијата Shared Cloud Firewall – Basic овозможува бесплатно користење на заштита на интернет услугата на деловни корисници со cloud firewall решение.

Оваа промоција е достапна само за правни лица кои во промотивниот период склучиле претплатнички договор за деловни корисници на некој од следните тарифни модели: A1 Combo Neo Pro S, A1 Combo Neo Pro M, A1 Combo Lite Neo Pro S и A1 Combo Lite Neo Pro M опишани во точка 6 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Услугата Shared Cloud Firewall – Basic која е предмет на оваа промоција се активира исклучиво на барање на корисник, односно истата не се активира по автоматизам.

Промоцијата е достапна само за нови активации или обнова на договор на постоечки корисници на нови 24 месеци на пакетот фиксни услуги (фиксна телефонија и интернет) кои се дел од следните пакети за деловни корисници: A1 Combo Neo Pro S, A1 Combo Neo Pro M, A1 Combo Lite Neo Pro S и A1 Combo Lite Neo Pro M.

Периодот на користење на промоцијата започнува од денот на активација/обнова на претплатничкиот договор и трае во наредни 3 месеци.

По истек на промотивните 3 месеци, услугата Shared Cloud Firewall – Basic автоматски се деактивира на корисникот.

Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи Услугата Shared Cloud Firewall – Basic и по истекот на промотивниот период, истиот треба повторно да ја активира оваа услуга за што ќе плаќа месечен надомест од 472 денари за нејзино користење.

Оваа промоција е достапна во промотивен ограничен временски период почнувајќи од 07.09.2018 заклучно со 30.07.2019 година.

28. Промоција - 3 месеци без претплата

Промоцијата "3 месеци без претплата" – овозможува користење на услуги на фиксна локација и комбинирани пакети услуги во одредени тарифни модели без плаќање на месечна претплата во времетраење од 3 месеци.

Периодот на користење на промоцијата започнува од денот на активација на услугата/обнова на претплатничкиот договор и се однесува на првите 3 месечни претплати.

По истек на промоцијата, корисникот почнува да ја плаќа редовната месечна претплата согласно избраниот тарифен модел за кој корисникот склучил договор.

Оваа промоција е достапна за физички и правни лица кои во промотивниот период склучиле претплатнички договор на 24 месеци за некој од следните тарифни модели: Vip Combo Neo 3S, Vip Combo Neo 3M, Vip Combo Neo 3L, Vip Combo Neo 4S, Vip Combo Neo 4M или Vip Combo Neo 4L, кои се опишани Ценовникот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги.

Оваа промоција е достапна во промотивен ограничен временски период почнувајќи од 23.05.2019 заклучно со 30.06.2019 година.

29. Промоција – 300 денари попуст + HBO Lite бесплатно први 12 месеци за Combo Lite Neo L

29.1. Важност на промоцијата

Промоцијата 300 денари попуст + HBO Lite бесплатно први 12 месеци започнува да важи од 08.12.2018 година и истата ќе трае ограничено време, заклучно со 31.01.2019 година.

29.2. Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои во промотивниот период ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор на 24 месеци на некоја од од наведените тарифни модели Vip Combo Lite Neo 3 L или Vip Combo Lite Neo 4 L.

Промоцијата е достапна само на локации каде што постои техничка можност за оптичка мрежна покриеност на оне.Вип.

29.3. Содржина и траење на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што претплатниците кои ќе го исполнат условот погоре ќе добијат 300 денари попуст на месечната претплата за цело времетраење на договорот склучен за соодветниот тарифен модел Vip Combo Lite Neo 3 L или Vip Combo Lite Neo 4 L.

Дополнително, овие претплатници ќе го добијат пакетот HBO Lite, и ќе имаат промотивна можност да го користат бесплатно во првите 12 месеци од денот на активација на соодветниот тарифен модел и да ги гледаат телевизиските канали HBO, HBO 2 и HBO 3 во SD варијанта на DVB-T технологија.

По истек на промотивниот период од 12 месеци, важноста на HBO Lite пакетот автоматски ќе се продолжи и неговото користење ќе почне да се наплаќа по редовна цена од 249 ден/месечно, се додека претплатникот не го деактивира пакетот.

30. Промоција – Субвенција за конвергентни корисници

30.1. Важност на промоцијата

Промоцијата Субвенција за конвергентни корисници за Combo Neo 4 започнува да важи од 04.12.2018 и е со ограничено времетраење, заклучно со 31.01.2019 година.

30.2. Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои кумулативно:

- ќе направат активација или обнова на претплатнички договор на 24 месеци на некој од наведените тарифни модели: Vip Combo Neo 3M, Vip Combo Neo 3L, Vip Combo Lite Neo 3M и Vip Combo Lite Neo 3L, Vip Combo Neo M, Vip Combo Lite Neo M или Vip Combo Lite Neo L и истиот ќе го искомбинираат со нов или постоечки претплатнички договор за користење на мобилни услуги во некој од следните пакети на тарифни модели: Vip Combo Neo 4M, Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L, Vip Combo Neo Pro M, Vip Combo Lite Neo Pro M или Vip Combo Lite Neo Pro L.

30.3. Содржина и траење на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре ќе им биде доделена субвенција во износ од 2.000 денари со вклучен ДДВ, кои претплатниците ќе можат да ги искористат за набавка на терминална опрема во оне.Вип. Сите услови за тарифите со кои е достапна оваа промоција остануваат непроменети и истите се опишани во точка 4 и точка 7 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот и може да ги погледнете [ТУКА](#).

30.4. Правила за промена на тарифен модел за корисниците на оваа промоција

Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

Претплатникот во било кое време од важноста на договорот обврска може да го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамки на тарифните модели Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4L и Vip Combo Lite Neo Pro L, при што промоцијата ќе остане во важност.

Промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата не е можна.

31. Промоција – 500 денари попуст на месечната претплата за Combo Neo 4 во траење од 6 месеци

31.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 01.11.2018 година и истата ќе важи ограничен временски период, заклучно до 30.11.2018 година.

31.2. Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои кумулативно ќе ги исполнат следните услови:

- преку следниот [линк](#) во промотивниот период ќе направат онлајн нарачка за склучување или обнова на претплатнички договор на 24 месеци на некој од наведените тарифни модели: Vip Combo Neo 4M, Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L и по направената нарачка, ќе склучат или ќе обноват претплатнички договор на 24 месеци на некој од тарифни модели Vip Combo Neo 4M, Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L.

31.3. Содржина и траење на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, од моментот на активацијата на услугата, па во наредните 6 (шест) месеци, им се доделува попуст од 500 денари на месечната претплата за соодветниот тарифен модел. Сите услови за тарифите со кои е достапна оваа промоција остануваат непроменети и истите се опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот и може да ги погледнете на [www.A1.mk](#)

По истек на промотивниот период, претплатникот продолжува да ја плаќа редовната месечна претплата соодветна на тарифниот модел, важечка во моментот на склучување на договорот, без вклучена промоција/попуст. Доколку претплатникот кој ги исполнува условите, во текот на важноста на претплатничкиот договор направи обнова на претплатничкиот договор, независно дали го задржал или го променил тарифниот модел, промоцијата престанува да важи, а претплатникот

ќе продолжи да го плаќа износот на редовната месечна претплата согласно со избраниот тарифен модел, без вклучена промоција/попуст.

31.4. Правила за промена на тарифен модел за корисниците на оваа промоција

Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

Претплатникот во било кое време од важноста на договорната обврска може да го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамки на тарифните модели Vip Combo Neo 4L и Vip Combo Lite Neo 4L, при што промоцијата ќе остане во важност, односно претплатникот ќе плаќа 500 денари попуст на месечната претплата за новоизбраниот тарифен модел;

При промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата, промоцијата престанува да важи, а претплатникот ќе продолжи да го плаќа износот на редовната месечна претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција/попуст.

32. Промоција- HBO Premium 12 месеци вклучено во претплатата

Промоцијата HBO Premium12 месеци вклучено во претплатата овозможува следење на HBO каналите и користење на услугите HBO on Demand и HBO GO.

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 07.09.2018 година и истата ќе важи ограничен временски период, заклучно до 30.10.2018 година.

Оваа промоција е достапна само за корисници на тарифните модели Vip Combo Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4M, опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Промоцијата е достапна само за нови активации или обнова на договор на постоечки корисници на нови 24 месеци на пакетот фиксни услуги (фиксна телефонија, интернет и телевизија) кои се дел од Vip Combo Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4M пакетите.

Периодот на користење на промоцијата започнува од денот на активација/обнова на претплатничкиот договор и трае во наредни 12 месеци.

По истек на промотивните 12 месеци, услугата HBO Premium автоматски се деактивира на корисникот.

Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи Услугата HBO Premium и по истекот на промотивниот период, истиот треба да ја активира оваа услуга после што ќе плаќа месечен надомест од 299 денари за нејзино користење.

33. Промоција- Подарок таблет

Промоцијата – Подарок таблет овозможува добивање на бесплатен таблет Alcatel Pixi 4 (7).

Количините на посочениот модел на таблет се ограничени. При исцрпување на количините, Операторот го задржува правото за промена на моделот на таблет-подарок.

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 07.09.2018 година и истата ќе важи ограничен временски период, заклучно до 30.10.2018 година.

Оваа промоција е достапна само за корисници на тарифните модели Vip Combo Neo 4M, Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L, опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Промоцијата е достапна само за нови активации или обнова на договор на постоечки корисници на нови 24 месеци на пакетот фиксни услуги (фиксна телефонија, интернет и телевизија) кои се дел од Vip Combo Neo 4M, Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L пакетите.

34. Промоција – Pink и Balkan+ 1 месец бесплатно

Промоцијата Pink и Balkan+ 1 месец бесплатно е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 29.06.2017 година и истата ќе трае заклучно со 26.03.2018

Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период ќе склучат нов договор (на 24 месеци или неопределено време) или ќе обноват претплатнички договор на 24 месеци на некој од следните тарифни модели Vip TV S ,Vip TV M ,Vip FixTV M ,Vip Combo 3 и Vip Combo 4.

Периодот на промотивно бесплатно користење на пакетите Pink и Balkan+ е 1 месец (30 дена) и истиот започнува од денот на активација на тарифниот модел. По истек на промотивниот месец, пакетот автоматски ќе му се деактивира на корисникот. Пакетите Pink и Balkan+, ќе бидат повторно достапни откако корисникот одново ќе ги активира, за надомест од 99 ден/месечно за секој пакет посебно.

35. Промоција - Нарачајте онлајн Vip Комбо 4 пакет и заштедете дополнителни 2.400 денари

Промоцијата "Нарачајте онлајн Vip Комбо 4 пакет и заштедете дополнителни 2.400 денари "е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 08.03.2018 година и истата ќе важи ограничен временски период.

Оваа промоција е достапна за сите корисници физички и правни лица кои во промотивниот период ќе го обноват постоечкиот договор или ќе склучат нов договор на 24 месеци на некој од следните тарифни модели: Vip Combo 4S, Vip Combo 4M, Vip Combo 4L.

Попустот го добиваат корисниците на кабелска технологија кои ќе го нарачаат својот пакет онлајн.

Попустот ќе се реализира со намалување на месечната претплата за 200 денари секој месец во текот на првите 12 (дванаесет) месеци од времетраењето на договорот. Понудата е достапна заклучно 26.03.2018 г.

36. Промоција HBO Premium први 3 месеци бесплатно

Промоцијата HBO Premium први 3 месеци бесплатно е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 11.12.2017 година и ќе трае заклучно со 31.01.2018 година.

Пакетот HBO Premium ги вклучува телевизиските канали HBO, HBO2, HBO3 како и HBO HD, HBO2 HD, HBO3 HD и услугите HBO GO заедно со видеотеката HBO On Demand.

Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период ќе склучат нов договор (на 24 месеци или неопределено време) или ќе обноват претплатнички договор на 24 месеци на некој од следните тарифни модели Vip Combo 3 S/M/L како и Vip Combo 4 S/M/L и притоа активираат или веќе имаат вклучено Интерактивна Телевизија.

Периодот на промотивно бесплатно користење на пакетот е 3 месеци и истиот започнува од денот на активација на тарифниот модел. По истек на промотивниот период од 3 месеци, пакетот автоматски ќе се продолжи кај корисникот и ќе почне да се наплаќа по регуларна цена од 299 ден/месечно се додека корисникот не го деактивира пакетот.

Понудата е достапна во Скопје, Битола, Прилеп, Кочани, Гостивар, Радовиш, Куманово и Велес, на локации каде што постои техничка можност

37. Промоција – HBO пакет први 12 месеци бесплатно

Промоцијата HBO пакет први 12 месеци бесплатно е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 18.10.2017 година и ќе трае заклучно со 15.11.2017 година.

Пакетот HBO му овозможува на корисникот да ги гледа HBO, HBO 2 и HBO 3 телевизиските канали бесплатно во првите 12 месеци од денот на активација тарифниот модел и тоа во HD и SD варијанта на кабелска технологија и само во SD варијанта на DVB-T технологија.

Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор на 24 месеци на некој од следните тарифни модели: Vip Combo 3 S, M или L, Vip Combo 4 S, M или L, Vip Combo Box 3, Vip Combo Box 4, Vip Combo 3 Lite S или M, или Vip Combo 4 Lite S или M.

Периодот на промотивно бесплатно користење на пакетот HBO трае 12 месеци и истиот започнува од денот на активација тарифниот модел. По истекот на првите 12 месеци, за користењето на HBO пакетот по автоматизам ќе започне да се наплаќа претплата од 249 денари/месечно, се додека корисникот не го деактивира пакетот во било кое продажно место на Vip или со јавување во контакт центарот на телефонскиот број на 077/1234.